



ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО
Градоначалник

“Светозар Марковиќ“ бр.1, 2320 Делчево Тел./Факс: +389(0)33
550 e-mail: info@delcevo.gov.mk www.delcevo.gov.mk



411

Врз основа на глава 5 точка 2 и 3 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република С Македонија бр 32/20), глава 3 од Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република С Македонија бр 225/20), Барање за одобрување од мај 2021 г поднесено преку системот е – урбанизам на 31,05,2021 г,и член 63 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр 5 /2002) на ден 28,10,2021 г Градоначалникот на Општина Делчево донесе:

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО -
УП 1 - 08- 3 од 01,11,2021 година

РЕШЕНИЕ

со кое се ОДОБРУВА Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 3730 КО ЗВЕГОР ВОН ГРАД ,Општина Делчево- Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија- фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW) т.бр. 03-109/2021 од октомври 2021 г изработена од Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Лиценца бр.0081 издадена на 24,07,2014 г

Образложение

Општина Делчево започна постапка за одобрување на Проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 3730 КО ЗВЕГОР ВОН ГРАД ,Општина Делчево- Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW) т.бр. 03-109/2021 од октомври 2021 г изработена од Друштво за производство, трговија, услуги и инженеринг ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Струмица Лиценца бр. 0081 издадена на 24,07,2014 г

Постапка во систем 35918

Со барањето е приложена следната документација и докази:

- Проектна програма т,бр. 03-109/2021 од октомври 2021 г
- Барање за одобрување од мај 2021 г поднесено преку системот е – урбанизам на 31,05,2021 г
- Полномодно бр 03-04/2 од 15,04,2021 г
- Одлука од совет бр 09-810/1 од 28,04,2021г
- Услови за планирање на просторот т.бр. У13321 септември 2021 г
- Решение за услови за планирање УП1 – 151399/2021 од 24,09,2021 г
- Имотен лист бр 1105-7848/2021 од 23,09,2021
- Предлог за одобрување УП1 08-3 од 28,10,2021 г

Градоначалникот на Општина Делчево по извршениот увид во приложената документација и предлогот од Комисијата за урбанизам УП1 бр 08-3 од 28.10,2021 г констатира дека се исполнети условите од Законот за урбанистичко планирање планирање (Службен весник на Република С Македонија бр 32/20) и донесе решение како во диспозитивот.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО

Против ова решение може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот таксирана со 250,00 денари административна такса.

изработил:

диа Горан Петровски

одобрил

Звонко Атанасов

ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Градоначалник

Горан Трајковски